

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРОПОЗИЦИИ

за натпреварување во млади категории за
натпреварувачката 2017/2018 година

Скопје, јули 2017 година

Врз основа на член 15 став 2 од Правилникот за натпревари, Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија на состанокот одржан на 25.07.2017 година донесе:

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ ВО МЛАДИ КАТЕГОРИИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКАТА 2017/2018 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Натпреварувањето во млади категории е постојано натпреварување на Фудбалската федерација на Македонија и подразбира натпреварување во младинска, кадетска, пионерска, категорија на помлади пионери, петлиња генерација 2003 -ра и петлиња генерација 2004 -та.

Натпреварувањето во млади категории се одвива независно од рангот на натпреварување на сениорската екипа на клубот.

Со натпреварувањето во млади категории раководи Младинската комисија на ФФМ определена од Управниот одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.

Член 2

Во натпреварувачката 2017/2018 година натпреварувањето во млади категории се одвива во три степенa:

- Прва(Супер) лига со задолжителни 4 категории:

- * младинци
- * кадети
- * пионери
- * помлади пионери

во понатамошниот текст Прва лига

- Втора лига со задолжителни 4 категории:

- * младинци
- * кадети
- * пионери
- * помлади пионери

во понатамошниот текст Втора лига

- Регионални лиги во млади категории со поединечни натпреварувања

- * младинци
- * кадети
- * пионери
- * помлади пионери
- * петлиња генерација 2003 -та
- * петлиња генерација 2004 -та

Член 3

Клубовите кои со своите сениорски екипи се натпреваруваат во Прва МФЛ во зависност од спортскиот резултат на младите екипи остварен во претходната натпреварувачка година, задолжително земаат учество во еден од трите степени на

натпреварувањето со најмалку 4 млади категории (младинци, кадети, пионери, помлади пионери).

Член 4

Клубовите кои со своите сениорски екипи се натпреваруваат во Втора МФЛ задолжително се вклучуваат со најмалку 2(две) млади екипи (младинци и кадети) во натпреварувањето, согласно одредбите на овие Пропозиции и други акти на ФФМ.

Доколку клуб од претходниот став се пријави натпреварувањето да го продолжи со 2 (две) млади екипи како задолжителен цензус, истите ќе бидат вклучени во третиот регионален степен на натпреварување независно од остварениот резултат во претходната сезона.

Управниот одбор на ФФМ, по барање на клуб кој со сениорската екипа се натпреварува во Втора МФЛ може да овозможи клубот да земе учество во натпреварувањето со две млади екипи од категоријата пионери и помлади пионери.

Член 5

Во натпреварувањето во млади категории во Прва(супер) и Втора лига учество можат да земат и клубови чии сениорски екипи се натпреваруваат во Трета и четврта лига доколку имаат екипи во сите наведени млади категории.

Во регионалното натпреварување можат да се натпреваруваат сите фудбалски клубови членки на ОФС кои поднеле пријава за учество во една од категориите наведени во член 2, а се однесуваат на регионалното натпреварување.

Член 6

Во натпреварувачката 2017/2018 година во:

-Првата лига во млади категории учествуваат по 10 екипи во сите категории

-Втората лига во млади категории учествуваат 10 екипи во сите категории.

Списокот на екипите учесници по категории е составен дел од овие пропозиции.

Член 7

Регионалното натпреварување се организира во сите наведени категории во член 2 на овие Пропозиции како засебни натпреварувања.

Натпреварувањето се организира во најмногу седум регионални лиги.

Бројот на екипите во регионалните натпреварувања не може да биде помал од 6(шест) и поголем од 14 (четиринаесет).

Клубовите можат да пријават екипи во било која од наведените категории за регионално натпреварување.

Списокот на екипи учесници по региони и категории е составен дел од овие пропозиции.

Член 8

Натпреварите во Прва и Втора лига во млади категории се играат по Бергеров систем, во два круга.

Натпреварите во Регионалните лиги во млади категории се играат по Бергеров систем во зависност од бројот на пријавените екипи (два, три или четири круга) согласно одлука на органот кој го води натпреварувањето.

За натпреварување во младинска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во кадетска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 45 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во пионерска категорија првенствениот натпревар трае 2 x 40 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во категоријата помлади пионери првенствениот натпревар трае 2 x 40 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во категорија петлиња, генерација 2003та, првенствениот натпревар трае 2 x 40 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

За натпреварување во категоријата петлиња, генерација 2004та, првенствениот натпревар трае 2 x 40 минути со пауза на полувремето од 15 минути.

Член 9

Календарот за натпреварување го носи органот кој раководи со натпреварувањето-Младинската комисија на ФФМ а го усвојува Управниот одбор на Фудбалската федерација на Македонија најдоцна две недели пред отпочнување на есенскиот дел од првенството.

Член 10

Распоредот на натпреварување се одредува со жрепка пред почеток на натпреварувањето.

Натпреварувањето во во млади категории за натпреварувачката 2017/2018 година започнува согласно календарот на натпреварување на 26/27.08.2017) година во зависност од резултатите од жребањето на сениорските екипи во Прва и Втора МФЛ , освен ако со Одлука на надлежно тело истиот не се промени.

Член 11

За организација на натпревар во млади категории во Прва, Втора и регионалните лиги (во понатамошниот текст лиги во млади категории) е одговорен клубот домаќин.

Секој клуб домаќин има обврска да ги почитува правилата за организирање на натпревар и да се грижи за редот и безбедноста на сите учесници пред, за време и по завршувањето на натпреварот согласно Правилникот за безбедност на ФФМ.

За пропусти во организацијата клубот домаќин одговара согласно одредбите на Правилникот за натпревари и Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

ИНФРАСТРУКТУРНИ КРИТЕРИУМИ

Член 12

Клубот домаќин во лигите во млади категории е должен да ги исполни неопходните услови предвидени во Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ во насока на обезбедување на соодветен терен и пропратни објекти.

Клубовите имаат обврска пред почеток на натпреварувачката сезона до рок утврден од Управниот одбор на ФФМ или Комисијата за натпревари на ФФМ до Младинската комисијата на ФФМ да достават известување за користење на домашен и алтернативен терен за одигрување на натпреварите во млади категории.

Во врска со став 2 на оваа одредба, клубовите кои ќе изборат пласман во Првата (супер) и Втората лига во натпреварувањето за млади категории имаат обврска да достават и до надлежното тело за инфраструктура на ФФМ соодветна документација од која произлегува право на сопственост или правото за користење на игралиштето.

Клубовите за кои Телото за инфраструктура ќе утврди дека не обезбедиле соодветно игралиште за натпреварување во Првата (супер) и Втората лига во натпреварувањето за млади категории, ќе се смета дека не се стекнале со право за учество во натпреварување во предметната лига и натпреварувањето со младите категории го продолжуваат во регионалните лиги во млади категории каде територијално припаѓаат.

Испразнетите места во Првата и Втората лига во млади категории настанати како последица на неисполнување на инфраструктурните критериуми од оваа одредба се пополнуваат редоследно со екипите на клубовите кои покрај спортските и финансиските ги исполнуваат и инфраструктурните критериуми.

Во случај да ниеден редоследно рангиран клуб не ги исполнува бараните критериуми, пополнувањето се врши со заинтересирани клубови кои ги исполнуваат наведените услови.

Член 13

Клубот домаќин е обврзан:

- натпреварот благовремено да го пријави кај надлежниот орган за безбедност (МВР) и брза помош.
 - на сите натпревари да обезбеди присуство на возило за итна медицинска помош (може да биде и кола од приватна здравствена организација).
 - да обезбеди лекар со лиценца пред, за време и по натпреварот во случај на повреда на фудбалер за двете екипи.
 - да обезбеди редарска служба/агенција за обезбедување.
 - да обезбеди присуство на четири лица со медицински носила.
 - да назначи комесар за безбедност или заменик кој ќе присуствува на натпреварот
- Во случај клубот домаќин да не постапил согласно став 1 алинеа 1 и 3 од овој член, натпреварот нема да се одигра и истиот ќе се регистрира со службен резултат во корист на гостинската екипа.

Член 14

Клубот домаќин како организатор на натпреварот е должен да ги превземе следните активности:

- да ги пречека гостите и службените лица и истите безбедно да ги смести во службените простории.
- да ги обезбеди возилата на гостите и службените лица, во случај на било какво оштетување штетата мора да ја надомести клубот домаќин во спротивно против клубот се поведува постапка пред надлежниот дисциплински орган.
- да се погрижи за хигиената во сите службени простории.
- да се погрижи службените простории при пониски температури да бидат неопходно загреани.
- во санитарните чворови во службените простории да обезбеди топла и ладна вода,
- на лицето кое ја врши делегатската должност на натпреварот пред почеток на натпреварот да му достави доказ дека натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР).
- на лицето кое ја врши делегатската должност на натпреварот пред почеток на натпреварот да му презентира присуство на лекар со соодветна легитимација/лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош.
- да обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид).
- да обезбеди деца за фаќање топки
- да обезбеди лице (комет администратор) кое ќе го состави записникот .

Член 15

Во службените простории дозволено е присуство на следниве лица:

- сите фудбалери заведени во записникот од натпреварот;
- судиите;
- лице кое ја врши делегатската должност;
- записничарот(комет администратор);
- ополномоштени преставници на двата клуба;
- лекари на двете екипи заведени во записникот;
- физиотерапевти на двете екипи заведени во записникот;
- шефови на стручни штабови на двете екипи;
- тренери на двете екипи заведени во записникот;
- тренери на голманите од двете екипи заведени во записникот;
- економите на двете екипи;
- претставници на МВР;
- комесар за безбедност по процена на делегатот;

- две технички лица (електричар и водоводџија) кои не смеат да бидат во оградениот дел од теренот, освен во случај на итност за што мора да се извести и да даде дозвола делегатот на натпреварот).

Освен за фудбалерите и судиите, клубот домаќин мора да обезбеди видни ознаки за сите останати лица кои задолжително треба да ги носат на себе.

Член 16

Во оградениот дел од теренот дозволено е присуство за следниве лица:

- фудбалерите кои настапуваат,
- резервни фудбалери,
- службените лица заведени во записникот од натпреварот,
- фоторепортери со ознаки,
- деца за фаќање топки еднообразно облечени во дресови или тренерки,
- лица задолжени за медицински носилки,
- претставници на МВР и лекарска екипа со кола за итна медицинска помош
- економи (кои мораат да бидат во близина на просториите на соблекувалните)

Член 17

Клубот домаќин задолжително обезбедува:

- табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време.
- две знаменца за помошните судии со димензии: дршка со димензија од 75 сантиметри, платно со димензија 30 x 40 сантиметри со жолта или портокалова боја.
- на повеќе места покрај надолжната линија вода за освежување на фудбалерите.

ЗАПИСНИК

Член 18

Записникот е службен документ за натпреварот.

Записникот се составува во присуство на делегатот-контролор на натпреварот, претставници на двата клуба, судиите и посебниот контролор доколку е одреден за тој натпревар.

Првата страна од Записникот се составува еден час пред почетокот на натпреварот од страна на комет администраторот на клубот електронски во Комет системот на ФФМ.

Во записникот на првата страна со потпис на делегатот-контролор и со потпис на двата претставника од клубовите се потврдува идентитетот на фудбалерите, лекарскиот преглед и правото на настап на фудбалерите, дозволата за работа на тренерите.

Се додека првата страна од записникот не ја потпишат двата претставника на клубовите, делегатот и судијата, натпреварот не смее да започне.

Судијата во записникот утврдува дали теренот е подобен за игра

Вториот дел од записникот се составува по завршувањето на натпреварот.

Во вториот дел од записникот судијата со потпис го потврдува резултатот, заменетите фудбалери, стрелците на головите, опоменатите и исклучените фудбалери, службените лица и инциденти.

Записникот се заклучува во Комет системот од страна на главниот судија веднаш по завршување на натпреварот.

За секое исклучување на натпреварот, судијата има обврска по завршување на натпреварот да даде дополнителна изјава со опис на исклучувањето.

Во случај на технички проблеми Комет администраторот на клубот има обврска да стапи во контакт со Комет администраторот на ФФМ, записникот од натпреварот да го изготви електронски или на друг начин и истиот во оригинална форма да го предаде на делегатот на натпреварот веднаш по завршување на натпреварот.

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА

Член 19

Секој клуб мора да одреди свој претставник кој ќе го претставува на натпреварот.

Претставникот се легитимира со писмено полномошно кое треба да го стави на увид на делегатот/контролор на натпреварот пред почеток на натпреварот.

Претставникот на клубот :

- учествува во утврдувањето на идентитетот на фудбалерите,
- го предава составот на екипата и спортските легитимации на фудбалерите на делегатот-контролор еден час пред почетокот на натпреварот,
- по составувањето на првата страна од записникот со свој потпис ги гарантира податоците за својата екипа и одговара за евентуални пропусти.
- извршува и други обврски зададени од делегатот-контролор во насока на непречено одигрување на натпреварот.

Член 20

Натпреварот не може да започне без потребниот број на судии, утврден од Судискиот одбор на ФФМ во согласност со правилата на фудбалска игра.

Член 21

За натпреварите кои се одигруваат во лигите во млади категории, судии и контролори одредуваат овластени лица (комесари) за делегирање на судии односно контролори одредени од страна на Судиската комисија на ФФМ.

За натпреварите кои се одигруваат во лигите во млади категории контролорот има функција и на делегат.

Судиите својата должност ја извршуваат согласно Правилата на фудбалската игра и Правилникот за судии и судење на ФФМ.

Член 22

Стручниот штаб на екипата е составен од шеф на стручен штаб, помошник тренер, тренер на голмани а по исклучок уште еден помошник тренер, лекар и физиотерапевт .

Клубот има обврска да достави барање до Здравствената комисија на ФФМ за издавање дозвола за работа (лиценца) за лекарот и физиотерапевтот за тековната година.

За водење на соодветната екипа во млади категории, клубот обезбедува дозвола за работа на својот шеф на стручен штаб од страна на Тренерската комисија на ФФМ.

Дозволата за работа се добива за предметната натпреварувачка година.

Екипата ја води шефот на стручниот штаб доколку има лиценца а во оправдани случаи за што потврдува Тренерскиот одбор на ФФМ екипата ја води помошникот тренер доколку ја има потребната лиценца за водење на екипа во млади категории.

Шефот на стручниот штаб (во негово отсуство помошникот тренер) дава напатствија на фудбалерите за време на натпреварот од место однапред определено за таа цел.

За времетраење на натпреварот, само едно лице од клупата за резервни фудбалери има право да го прати натпреварот во стоечка положба.

Член 23

Делегатот- контролор го одредува Судиската комисија на ФФМ.

Делегатот- контролор на натпреварот мора да пристигне 1 (еден) час и 30 минути пред да започне натпреварот.

Член 24

Делегатот- контролор ги има следните правата и обврски:

- да утврди дали тренерите и лекарите имаат соодветна дозвола за работа

- да констатира исправност на спортските легитимации и правото на настап на пријавените фудбалери и да ги предупреди претставниците на клубовите за увидени недостатоци и пропусти;
- да ја утврди присутноста на делегираните службени лица на натпреварот;
- да не дозволи отпочнување на натпреварот доколку има неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот и да бара нивно отстранување пред, за време и по завршување на натпреварот;
- за присуството на неслужбени лица во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот пред, за време и по завршување на натпреварот да ја извести Младинската комисија на ФФМ;
- по составувањето на првата страна од записникот да им даде по еден примерок на главниот судија, претставниците на екипите и новинарите;
- по завршување на натпреварот во соработка со судиите и претставниците на клубовите учествува и врши надзор на изготвување на втората страна од записникот.
- по завршување на натпреварот, делегатот има обврска да земе изјава од исклучените, пријавени фудбалери или било кое службено лице како и од главниот судија со опис на исклучувањето и спортска легитимација (доколку исклученото или пријавено лице ја има) и истите да ги достави до надлежните органи на ФФМ заедно со записникот од натпреварот;
- по завршувањето на натпреварот во записникот се произнесува за организацијата на натпреварот и евентуални проблеми, поопширен опис дава во дополнителен делегатски/контролорски извештај, и во рок од 24 часа ги доставува до надлежните органи на ФФМ;
- пред натпреварот да изврши преглед на просториите, игралиштето и оградата на игралиштето и доколку забележи евентуални недостатоци истите да ги евидентира во записник или дополнителниот извештај како и да го извести клубот домаќин за нивно отстранување и Телото за инфраструктура на ФФМ за укажаното отстранување на недостатоците;
- да следи дали организацијата на натпреварот во целиот тек на натпреварот се одвива согласно Правилникот за натпревари, овие пропозиции и Правилникот за безбедност на ФФМ;
- да воспостави контакт со Комесарот за безбедност на клубот домаќин и со одговорното лице на МВР;
- пред да го состави записникот да утврди дали службените простории се чисти, дали има топла и ладна вода, дали просториите се затоплени (кога е применливо) дали има електрично осветлување;
- пред да го состави записникот да утврди дали во службените простории, ходниците и оградениот дел од теренот има неслужбени лица и за евентуалните забелешки да ја извести Младинската комисија;
- по барање на еден или двата претставника на клубовите или по сопствен наод должен е во нивно и присуство на судиите, на теренот пред отпочнувањето на натпреварот за време на одгрување на натпреварот и најдоцна 15 минути по завршување на натпреварот да изврши поединечна проверка на идентитетот на фудбалерите; неможноста да се обезбеди присуство на претставникот на екипата при проверка на идентитетот на некој фудбалер не влијае на чинот на проверката;
- по барање на претставниците за евентуален неправилен настап на некој фудбалер да ја земе спортската легитимација и истата да ја достави до Младинската комисија на ФФМ;
- да утврди дали натпреварот благовремено е пријавен кај надлежниот орган за безбедност (МВР) како и да утврди дали е присутен лекар со соодветна легитимација /лиценца и возило за потреба на итна медицинска помош
- во случај на некоректно навивање од страна на навивачите да интервенира кај претставникот на екипата или комесарот за безбедност на домашната екипа, таквото

навивање да престане, доколку се продолжи со неспортско навивање и процени дека е потребно може да побара од главниот судија за определен временски период (имајќи го во предвид времетраењето на натпреварот) да го запре натпреварот и да побара од претставниците на МВР и домаќинот да се испразни дел од трибината, во повторен потезок случај може да побара од главниот судија да го прекине натпреварот;

- во случај гостинската екипа да носи организирано навивачи, а домаќинот најави дека ќе бара проценување на евентуална направена штета, делегатот-контролор во присуство на двајцата претставници има обврска да ја констатира состојбата на трибината каде ќе бидат сместени навивачите (столчиња и друга опрема), пред и по натпреварот и за тоа да се произнесе во записникот,

- да прати кои лица од резервната клупа, за време на натпреварот, неовластено даваат напатствија на фудбалерите за што може да побара од главниот судија истите да ги одстрани од натпреварот без дисциплински последици.

- во случај клубот на записник да не пријави шеф на стручен штаб делегатот-контролор има обврска за истото да ја извести Младинската комисија за понатамошно постапување.

ПРАВО НА НАСТАП

Член 25

На првенствените натпревари имаат право на настап фудбалери кои стекнале право на настап според Правилникот за регистрацији, статус и трансфер на фудбалери на ФФМ со ИД број верификуван во КОМЕТ.

Најмногу 5(пет) млади странски државјани по клуб со регулиран престој и дозвола од ФИФА, до наполнување на 16 години можат да земат учество во натпреварувањето во млади категории во согласност со одредбите на овие пропозиции.

Член 25 а

Во натпреварувачката 2017/18 година за категоријата **младинци** право на настап стекнуваат фудбалери родени 1999 година и помлади но не родени по 31.12.2001 година .

Член 25 б

Во натпреварувачката 2017/18 година за категоријата **кадети** право на настап стекнуваат фудбалери родени 2000 година и помлади но не родени по 31.12.2002 година.

Член 25 в

Во натпреварувачката 2017/18 година за категоријата **пионери** право на настап стекнуваат фудбалери родени 2001 година и помлади но не родени по 31.12.2003 година.

Член 25 г

Во натпреварувачката 2017/18 година за категоријата **помлади пионери** право на настап стекнуваат фудбалери родени 2002 година и помлади но не родени по 31.12.2004 година.

Член 25 д

Помлади фудбалери од наведените во категоријата наведени во член 25 б, в и г имат право да настапат за повозрасна категорија доколку имаат специјален лекарски преглед (од спортски лекар).

Член 25 ѓ

Во натпреварувачката 2017/18 година за категоријата петлиња – генерација 2003-та право на настап имаат фудбалери родени 2003-та година и помлади но не родени по 31.12.2004 година.

Во натпреварувачката 2017/18 година за категоријата петлиња – генерација 2004-та право на настап имаат фудбалери родени 2004-та година и помлади но не родени по 31.12.2005 година.

Член 25 е

Во временски период од 48 часа фудбалерите имаат право да настапат на најмногу 3(три) полувремиња од кои најмногу две полувремиња за период од 24 часа .

Член 26

Фудбалерите кои настапуваат на своите дресови мора да ги носат броевите под кои се заведени во записникот од натпреварот и истите можат да бидат од 1 до 99.

Дресовите на екипите и судиите мора да се со различна боја.

Во случај да екипите излезат со иста боја на дресови гостинскиот тим е должен бојата на дресови да ја промени.

Гостинската екипа должна е да носи два пара дресови со различна боја. Доколку гостинската екипа не носи два пара дресови или и двете бои на дресовите на одговараат за одигрување на натпреварот, домаќинот е должен на гостинската екипа да и даде на располагање еден пар дресови со различна боја од онаа во која што ќе настапува домашната екипа (во присуство на делегатот на натпреварот)

Дресовите од претходниот став по завршувањето на натпреварот, гостинската екипа е должна да ги врати во онолкув број во кој што ги добила од домашната екипа.

Член 27

Секој клуб независно од категоријата на натпреварување има право на замена на 7(седум) фудбалери.

ОСВЕТЛУВАЊЕ, СНИМАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 28

Првенствените натпревари се играат како дневни.

Член 29

По барање на гостинскиот клуб да го снима натпреварот, клубот домаќин е должен да обезбеди прегледно и безбедно место на гостинскиот снимател.

Снимателот од став 1 на овој член има третман на службено лице.

ПОСТАПУВАЊЕ ПО ИСКЛУЧУВАЊЕ НА НАТПРЕВАР

Член 30

Секој исклучен фудбалер или отстрането службено лице должно е по завршувањето на натпреварот, преку својот претставник на делегатот да му достави писмена изјава.

Претставникот на клубот со писмената изјава на исклучениот фудбалер ја доставува и спортската легитимација.

Во случај претставникот да е отстранет, писмените изјави ги доставува капитенот на екипата.

Во случај на постапување спротивно од пропишаното во став 1 , 2 и 3 од овој член ќе се смета дека исклучените лица се сослушани.

Непостапувањето по став 1 , 2 и 3 на овој член ќе се земе како отежителна околност при изрекувањето на казна.

Исклучен фудбалер и лице кое не е внесено во записникот а е функционер на клубот не смее да се наоѓа во оградениот дел од теренот.

Присуството на лицата од претходниот став во оградениот дел од теренот ќе се смета за присуство на неслужбено лице на терен.

ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Член 31

По завршувањето на натпреварот и составувањето на записникот домаќинот е должен во соработка со Комесарот за безбедност и претставници на органот за безбедност - МВР безбедно да ги испрати гостите и службените лица.

За било каков испад или оштетување на возилата на службените лица и гостинската екипа, клубот домаќин сноси одговорност согласно одредбите на дисциплинскиот правилник.

ДИСЦИПЛИНСКИ МЕРКИ КОИ ВЛИЈААТ НА ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

Член 32

Суспендиран или казнет клуб со забрана на одигрување на натпревари на свој терен, натпреварите ќе ги игра на оддалеченост од 100 километри на терен одобрен за играње од страна на надлежно тело согласно одредбите на Правилникот за инфраструктура и стадиони на ФФМ.

Гостинскиот клуб има право на надомест за направените дополнителни трошоци (само за направената разлика за превозот) со доставување докажен материјал до надлежниот орган за натпреварување – Младинска комисија, кој со одлука ќе го задолжи клубот домаќин за надоместување на направените трошоци.

Член 33

На натпревар на кој на клубот домаќин му е изречена дисциплинска мерка одигрување на натпревар без присуство на гледачи, дозволено е присуство на по 10 лица од Управите на клубовите (домаќин и гостин) со список, снимателите на натпреварот и новинарите.

Присуство на редари на овие натпревари не е дозволено.

Член 34

Во случај да надлежен орган донесе одлука за преигрување на натпревар, изречените опомени и црвени картони не се бришат.

ОРГАН НА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 35

Сите натпревари во прв степен ги регистрира Младинската комисија на ФФМ како орган кој го води натпреварувањето во млади категории.

Еднаш регистриран натпревар истиот орган нема право повторно да го регистрира.

Исклучок од правилото од став 2 на овој член е постапување на првостепениот орган во жалбена постапка.

Член 36

Комисијата пласманот на табелата го утврдува по бод систем.

Екипа која победи на натпреварот добива 3 (три) бода, кога натпреварот ќе заврши нерешено двете екипи добиваат по 1 (еден) бод, за загубен натпревар не се добива ни еден бод.

Пласманот на табелата се утврдува со бројот на освоените бодови за освоено прво место.

За освоено прво место екипата добива пехар.

Младинската комисија по секое коло изготвува табела на натпреварувањето која содржи:

- број на екипи
- број на одиграни натпревари
- број на победени натпревари
- број на нерешени натпревари
- број на изгубени натпревари
- број на дадени голови
- број на примени голови
- број на освоени бодови.

Табелата се објавува во Билтен на Комисијата и се доставува до клубовите по електронска пошта.

На крајот на натпреварувачката година Комисијата утврдува конечна табела по категории и истата ја објавува во службениот лист на Фудбалската федерација на Македонија "Макфудбал".

Член 37

Младинската комисија:

- раководи со натпреварувањето во согласност со Правилникот за натпреварување на ФФМ, овие пропозиции како и други акти на ФФМ.
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор на ФФМ
- го утврдува календарот за натпреварување
- го утврдува распоредот на натпреварите
- предлага измени на Пропозиции
- ги регистрира натпреварите и одлучува по сите приговори и жалби на одиграните натпревари во прв степен.
- одлучува за оправданост и исполнетост на условите за преигрување на натпревар;
- води евиденција на опоменати и исклучени фудбалери
- поднесува пријави за покренување дисциплински постапки;
- одлучува по барања на клубови за промена на термин и време на одигрување на натпревар.
- може да изрече суспензија на терен во случаи предвидени со Дисциплинскиот правилник.
- може да изрече суспензија на терен по предлог на Телото за инфраструктура.
- го прати и анализира системот на натпреварување и предлага негови измени и дополнувања.
- извршува и други работи по препорака на УО на ФФМ
- изрекува автоматски казни

АВТОМАТСКИ КАЗНИ

Член 38

Младинската комисија ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 50 евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот домаќин доколку записникот од натпреварот неоправдано не го изготви во Комет системот на ФФМ.

Член 39

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Младинската комисија му изрекува автоматска парична казна во висина од

- за натпревари во прва лига 40 евра
- за натпревари во втора лига 30 евра
- за натпревари во регионални лиги 20 евра

Член 40

На клубот чиј фудбалер за време на натпреварот добие црвен картон поради втор жолт картон освен временската казна која му се изрекува на фудбалерот согласно одредбите на Дисциплинскиот правилник на ФФМ, Младинската комисија му изрекува автоматска парична казна во висина од

- за натпревари во прва лига 30 евра
- за натпревари во втора лига 20 евра
- за натпревари во регионални лиги 10 евра

Член 41

За секој добиен жолт картон на фудбалерот на клубот му се изрекува автоматска парична казна во зависност од бројот на добиените картони како следи:

Прва лига	евра	Втора лига	евра	Регионални лиги	евра
Прв жолт	4	Прв жолт	3	Прв жолт	2
Втор жолт	8	Втор жолт	6	Втор жолт	4
Трет жолт	12	Трет жолт	9	Трет жолт	6
Четврт жолт	16	Четврт жолт	12	Четврт жолт	8
Петти жолт	/	Петти жолт	/	Петти жолт	/

Клубот чиј фудбалер добил (5) пет жолти картони, ќе ја издржи автоматската казна забрана на играње од еден натпревар во следното коло.

Член 42

Во случај делегатот да констатира во дополнителниот делегатски извештај дека во текот на натпреварот од страна на неовластени лица се уфрлуваат топки на теренот, односно се попречува играта на друг начин со пиротехнички средства, симулирање судиска свирка и слично, клубот домаќин ќе биде казнет со автоматска парична казна во висина од 50(педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Член 43

Младинската комисија ќе му изрече автоматска парична казна во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата на клубот кој не го внел на записник минималниот број од 11 фудбалери предвиден со Правилникот за натпревари.

Член 44

Младинската комисија ќе му изрече автоматска парична казна на клубот чие службено лице е одстрането од натпреварот или пријавено на записник од страна на судијата или делегатот-контролор на натпреварот во висина од 100 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Изречената автоматска парична казна се изрекува независно од дисциплинската мерка предвидена за истиот прекршок во Дисциплинскиот правилник на ФФМ.

Член 45

Младинската комисија ќе му изрече автоматска парична казна на клубот во висина од 50 (педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата доколку

- не обезбеди најмалку четири лица со медицински носила
- комесарот за безбедност или негов заменик не присуствува на натпреварот

- не обезбеди 5 топки за одигрување на натпреварот (ист вид)
- не обезбеди деца за фаќање топки
- не обезбеди комет администратор за составување на записник
- не обезбеди табли за замена на резервните фудбалери и покажување на надоместено време
- доколку не ги обележи јасно и еднолично фоторепортерите, новинарите и редарите (обезбедување)

Член 46

Одредбите од член 38 – 46 со кои се предвидени автоматски парични казни не се применуваат за натпреварувањето во категориите:

- Петлиња – генерација 2003 -та
- Петлиња – генерација 2004 -та

ПОСТАПКА ПО ЖАЛБА

Член 47

По завршување на натпреварот незадоволната страна преку својот претставник може да најави жалба во рок од 24 часа по одигрувањето на натпреварот со телеграма, е-маил односно да постапи согласно одредбите од Правилникот за натпревари.

Заинтересиран клуб има право во рок од 48 часа по одигрувањето на натпреварот да достави жалба со образложение.

Сите жалби во два примероци со образложение мора да се достават до надлежниот орган за натпреварување со уредно уплатена пропишана такса во рок од 72 часа од денот на одигрување на натпреварот.

Жалбите доставени надвор од предвидениот рок од 72 часа како и жалбите за кои не е уплатена предвидената такса не се земаат во постапка.

По жалбата во прв степен органот за натпреварување мора да донесе одлука во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата.

Еден примерок од жалбата органот за натпреварување мора да достави до обжалената страна која по жалбата треба да се произнесе во рок од два дена од приемот.

Донесената одлука органот за натпреварување ја објавува во службеното гласило „Макфудбал“ и ја доставува до засегнатите страни.

Член 48

Во последните три кола од првенството или во случај кога по распоредот се игра вонредно коло, роковите за жалби се скратуваат од 8 на 3 дена.

Поради итност во постапувањето, органот на натпреварување може да утврди и пократок рок.

Член 49

Доколку прво степенит орган не се произнесе по наводите на жалбата во рок од 8 дена од денот на приемот на жалбата се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

Член 50

Незадоволната страна од донесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од три(3) дена од приемот на одлуката донесена од првостепениот орган со уплата на пропишана такса.

Незадоволната страна од недонесената првостепена одлука има право на жалба до Комисијата за жалби на ФФМ во рок од 3 дена по истекот на рокот предвиден во член 42 од овие Пропозиции со уредно уплатена пропишана такса.

Комисијата за жалби одлуката мора да ја донесе во рок од осум дена од денот на приемот на жалбата упатена на одлучување во втор степен.

Одлуката на Комисијата за жалби е конечна.

Второстепената одлука мора да се објави во службениот лист на ФФМ „Макфудбал“ и да се достави до засегнатите страни.

Член 51

Доколку во рок од осум дена од денот на доставувањето на второстепената жалба Комисијата за жалби не одлучува, ќе се смета дека жалбата е одбиена како неоснована.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО ,ВЛЕЗ И ИСПАЃАЊЕ ОД ЛИГАТА

Член 52

Со право да учествува во натпреварувачката 2017/18 година се стекнува фудбалски клуб кој по завршување на натпреварувачката 2016/17 има екипи во соодветните категории, ги исполнил спортските критериуми (утврден пласман на табелата за млади категории), инфраструктурните и финансиските критериуми(котизација) .

Клубовите чии сениорски екипи се стекнале со правото да се натпреваруваат во Втора МФЛ Исток и Запад во сезоната 2017/18 , во зависност од бројот на пријавени млади екипи (2 -4):

- можат да продолжат да се натпреваруваат во Првата(супер) или Втората лига во млади категории врз основа на претходно изборен пласман и другите споменати критериуми;

- можат да се вклучат во натпреварување во трет степен во најмалку две категории.

Член 53

Клубовите учесници за натпреварувачката 2017/2018 година задолжително плаќаат котизација за натпреварување во висина од:

- за учество во Прва(Супер) лига - 2000 (две илјади) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

- за учество во Втора лига - 1500 (илјада и петсто) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

- за учество во Регионалните лиги на клубовите кои со сениорските екипи се натпреваруваат во Втора МФЛ - 500 евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

- за учество на останатите клубови во Регионалните лиги - 250 (двеста и педесет) евра во денарска противвредност на денот на уплатата.

Котизацијата од став 1 Клубовите учесници можат да ја платат со следната динамика - 50% , 20 дена пред почеток на есенскиот дел на првенството.

- 50% , 20 дена пред почеток на пролетниот дел на првенството.

Исклучок од став 1 на овој член претставува натпреварувањето во категоријата петлиња-генерација 2003-та и категоријата петлиња-генерација 2004-та за кои клубовите немаат обврска за плаќање на котизација.

Котизацијата ги покрива изречените парични автоматски и парични казни изречени во постапка од страна на органот кој го води натпреварувањето и Дисциплинската комисија на ФФМ.

Во случај да износот уплатен на има котизација стане недоволен за подмирување на изречените мерки од став 3 на овој член, Младинската комисија носи одлука со која го задолжува клубот да изврши дополнителна уплата за настанатата разлика.

Во врска со став 3 и 4 од овој член Младинската комисија во соработка со финансовата служба на ФФМ по завршување на натпреварувачката година доставува до клубовите конечна пресметка.

Трошоците за исплата на налози за службени лица за натпреварувањето во млади категории за натпреварувачката 2017/2018 година ги сноси ФФМ.

ФФМ го задржува правото за измена на висината на котизацијата.

Член 54

Во Првата лига се утврдуваат поединечни табели по категорија. Прваци се екипите со најголем број освоени бодови по категории.

Конечната табела во Прва лига за млади категории се добива на начин што се собираат бодовите освоени во поединечните табели по категории. Во зависност од вкупниот број на освоени бодови од сите категории, клубовите во Првата лига во млади категории испаѓаат односно остануваат.

Клубовите рангирани на 9то и 10то место испаѓаат од Прва во Втора лига за млади категории за натпреварувачката 2018/19-та година.

Член 55

Во Втората лига се утврдуваат поединечни табели по категорија. Прваци се екипите со најголем број освоени бодови по категории.

Конечната табела во Втора лига во млади категории се добива на начин што се собираат бодовите освоени во поединечните табели по категории. Во зависност од вкупниот број на освоени бодови од сите категории, клубовите во Втората лига во млади категории се стекнуваат со право за учество во Првата (Супер) лига за млади категории.

Член 56

Клубовите рангирани на прво и второ место на конечната табела во Втора лига во млади категории во натпреварувачката 2017/18 се стекнуваат со право за директно учество во натпреварувањето во Прва лига за млади категории за натпреварувачката 2018/19-та

Услов за учество е да ги исполнат и критериумите наведени во член 52 на овие пропозиции, во спротивно со право на учество се стекнува наредната екипата на табелата чиј клуб ги исполнува бараните критериуми.

Член 57

Клубовите рангирани на деветто и десетто место на конечната табела во Втора лига во млади категории во натпреварувачката 2017/18, испаѓаат од Втората лига а натпреварувањето го продолжуваат во третиот степен со секоја поединечна категорија за која ќе пријават екипа.

Член 58

Доколку на крајот на натпреварувачката 2017/18 има екипи кои се откажале или се исклучени а на конечната табела тие клубови се рангирани повисоко од деветтото место, Првата супер лига се пополнува редоследно со нареднопласираната екипа на конечната табела на Втора лига во млади категории од натпреварувачката 2017/2018 година во зависност од бројот на слободни места во согласност со член 52 од овие пропозиции.

Став 1 од овој член се применува соодветно и при пополнување на Втората лига во млади категории согласно изјавениот интерес на клубовите рангирани во третиот степен и исполнетоста на критериумите за натпреварување.

Доколку при пополнувањето на Втората лига во млади категории нема доволно заинтересирани клубови од регионалните натпреварувања, кои ги исполниле условите за натпреварување во Втората лига, клубовите редоследно остануваат во зависност од позицијата која клубовите ја завземале на конечната табела освен клубовите чии екипи биле исклучени или се откажале од натпреварувањето.

Член 59

Во Трет степен (Регионални лиги) во млади категории учеството може да биде задолжително и незадолжително.

Доколку клубот со сениорската екипа се натпреварува во Прва МФЛ а по рангирање на конечната табела(во млади категории) испадне од Прва односно Втора лига, клубот

задолжително зема учество најмалку со определениот број на екипи со Правилникот за лиценцирање (4) во првите четири категории.

Доколку клубот со сениорската екипа се натпреварува во Втора МФЛ а нема пласман во Првата (супер) или Втората лига во млади категории ,клубот задолжително зема учество во третиот степен најмалку со определениот број на екипи со Правилникот за лиценцирање (2) во категорија младинци и кадети и/или согласно донесената одлука на Управниот одбор.

Незадолжително е учеството на клубовите кои со сениорската екипа учествуваат во Трета или Четврта лига или немаат сениорска екипа (детска лига), истите можат да учествуваат и со една екипа по свој избор во една од четирите категориите и тоа: младинци, кадети, пионери, помлади пионери.

Во натпреварување со петлиња и помлади петлиња можат да се пријават сите заинтересирани клубови независно од степенот на натпреварување на сениорската екипа.

Натпреварувањето се организира во предметниот регион во зависност од бројот на пријавени екипи кој не може да изнесува помалку од 6(шест).

Член 60

По завршување на сезоната 2017/18 со право за пласман во повисок степен (втора лига) се стекнуваат клубовите кои се натпреварувале во некоја од категориите : младинци, кадети, пионери и помлади пионери, доколку ја пријават својата заинтересираност до 31.03 во тековната година и ги исполнат условите наведени подолу.

За најмалку две слободни места (до десет) во Втората лига можат да се квалификуваат оние клубови чии екипи освоиле прво место на конечните табели во соодветната регионална лига во една од натпреварувачките категории; предност имаат клубовите кои освоиле прво место на конечните табели во повеќе од една категорија.

Во зависност од бројот на слободни места и бројот на заинтересирани клубови , се организираат бараж натпревари со соодветните екипи од другите регионални лиги.

Во бараж натпреварите од претходниот став клубовите учествуваат со екипа во една категорија по договор или категоријата се утврдува со ждреб доколку е применливо, односно доколку двата клуба имаат екипи во исти категории.

Доколку ждребот од претходниот став не е применлив бидејќи нема услови за одигрување на бараж натпревари (двата клуба немаат барем една екипа во иста категорија) а бројот на квалификувани клубови е поголем од бројот на слободни места, предност за влез има клубот со повозрасната екипа. (пр: во еден регион еден заинтересиран клуб освоил прво место со младинска екипа , во друг регион со кадетска , во трет со пионерска итн, предност за влез има клубот со повозрасната екипа.)

Покрај наведените услови заинтересираните клубови треба да ги исполнуваат административно-техничките и спортските критериуми кои се однесуваат на бројот на формирани екипи (четири категории) и доставиле доказ за регистрирани фудбалери од кои формирале екипи во четири категории согласно пропозициите за натпреварување со кои можат да се вклучат во натпреварувањето во Втор степен);

Член 61

Доколку во предметниот регион во определена категорија нема доволен број на учесници (помалку од 6), натпреварувањето во таа категорија во тој регион не се организира , екипите се приклучуваат за учество во територијално најблискиот регион или можат да се групираат со цел формирање на лига во определена категорија.

Доколку во предметниот регион во определена категорија има повеќе од 12 учесници, натпреварувањето во таа категорија може да се одвива во групи (не помали од 6 учесника)

Натпреварувањето се одвива поединечно во секоја категорија, клубовите учествуваат во категорија по свој избор.

Член 62

На првопласираната екипа во секоја категорија и се доделува пехар.

Член 63

Клубот чија младинска екипа го освоила првото место во младинска конкуренција во Првата супер лига може да се стекне со право за учество во УЕФА натпреварување согласно правилата на УЕФА.

КУП НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 64

Младинската комисија на ФФМ согласно овластувањата од Управниот Одбор на ФФМ го организира куп натпреварувањето на целата територија на Република Македонија поодделно во конкуренција за секоја категорија.

Младинската комисија подготвува календар и распоред на натпреварите.

Член 65

Со право за учество во куп натпреварувањето за млади категории се стекнуваат сите клубови кои се натпреваруваат со своите млади екипи во натпреварувањето за млади категории на ФФМ.

Клубовите кои со своите млади екипи се натпреваруваат во Првата супер лига задолжително учествуваат во куп натпреварувањето со сите категории.

Клубовите кои со своите млади екипи се натпреваруваат во Втората и Регионалните лиги за млади категории учествуваат во куп натпреварувањето доколку поднесат пријава за истото до младинската комисија на ФФМ.

Член 66

Во зависност од бројот на пријавени екипи, натпреварите се играат по групи до 16 финале.

Младинската комисија може да предвиди привилегиран ждреб доколку тоа е неопходно за одржување на натпреварувањето.

Натпреварите по групи, шеснаесет финалните и осмина финалните натпревари се играат елиминациски (нокаут систем по еден натпревар).

Четврт финалните натпревари и полуфиналните натпревари се играт по два натпревари, по извршена ждрепка (еден како домаќин еден како гостин).

Финалниот натпревар во секоја категорија се игра по еден натпревар на неутрален терен.

Денот, местото на одигрување, судиите, делегатот-контролорот на судење како и лицето кое ќе го предаде пехарот и медаљите го утврдува Управниот Одбор на ФФМ, на предлог на надлежните тела.

Победникот на сите натпревари во Куп натпреварувањата кои завршиле нерешено (во зависност дали се игра еден или два натпревара), се добива со изведување пенали.

Член 67

Јавните опомени(жолти картони) добиени на КУП натпреварување важи само за соодветното куп натпреварување.

После секоја трета јавна опомена, фудбалерот последователно на наредниот куп натпревар издржува автоматска казна забрана на играње на еден натпревар.

За секоја јавна опомена се плаќа автоматска парична казна со исклучок за категориите петлиња генерација 2003та и 2004та.

Износот на автоматските парични казни е утврден во табелата за Прва супер лига од член 41 од овие пропозиции.

Останатите автоматски казни се изрекуваат согласно одредбите на овие пропозиции.

Фудбалерите кои учествуваат во финалниот куп натпревар имаат право на настап на финалниот куп натпревар независно од бројот на претходно добиените жолти картони.

Член 68

За победникот во финале на купот од соодветната конкуренција се обезбедува пехар во трајна сопственост и златни медалји.

За учесникот во финалето кој го изгубил натпреварот се обезбедуваат сребрени медалји.

Бројот на учесници кои добиваат медалји не може да биде поголем од 35.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 69

За се што не е предвидено со овие пропозиции се применуваат одредбите од Правилникот за натпревари на Фудбалската Федерација на Македонија како и другите применливи прописи на ФФМ.

Член 70

Овие пропозиции стапуваат во сила со денот на донесување од страна на Управниот Одбор на ФФМ.

Член 71

Толкување на овие пропозиции дава Управниот Одбор на Фудбалската Федерација на Македонија.